




Попоски - Џејкоб: Позитивна улога на Канцеларијата на СЗО во земјава



07.03.2013 | 13:18

Извор: Нетпрес

Прочитано: 64 пати

✉ Испрати на пријател

Ⓐ Зголеми го фонот

Ⓐ Намали го фонот

👍 Ми се допаѓа 0 🗨️ Испрати

Министерот за надворешни работи, Никола Попоски, денеска имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Жужана Џејкоб, а по повод денешната инаугурација на Седиштето на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје.

Беше истакната и позитивната улога на Канцеларијата на Светската здравствена организација во Република Македонија во поддршка на реформските процеси во областа на јавното здравство и институционално зајакнување на здравствениот сектор.

На средбата беа разменети мислења за активностите на Светската здравствена организација како специјализирана агенција на ОН, со примарна цел постигнување на највисоко ниво на здравствена заштита за сите луѓе.

Соговорниците искажаа задоволство од отворањето на Седиштето на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје, што се очекува да придонесе за зајакнување на регионалната соработка во областа на јавното здравство.

+1 0 Tweet 1 Препорачано 0

СОСА-СОЛА
59
ДЕНАРИ

10 МАРТ - 10 АПРИЛ

ПОДГОТВЕН ЗА ПЕКОЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ

57% попуст на топено сирење + фурнаринки со кашкавал



129 ден. 64 55 59
~~298 ден.~~ Часа Мин. Сек.

1 НАЈЧИТАНИ 24 часа | 7 дена | 30 дена



Golf 7 – Das Auto. На годината
Победник на изборот Европски автомобил за 2013 - Golf 7 TSI Trendline за само 14.990€



Нека сите дознаат за Вас
Најевтина реклама во Македонија

KEEP AN EYE огласи

KEEP AN EYE огласи

БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА

По повод 8ми март купете цвеќе преку doma.mk, а ние ќе го доставиме БЕСПЛАТНО

Golf 7 – Das Auto. На годината

Победник на изборот Европски автомобил за 2013 - Golf 7 TSI Trendline за само 14.990€

Ти треба батерија за твојот лаптоп ???

Нарачај веднаш...www.hpstore.com.mk...

Во живо од митингот во Валандово

Гледајте ексклузивно на www.vtmgr-dpmne.org.mk

НАЈНОВО ОД МАКЕДОНИЈА



СКОПЈЕ

Притворени двете лица кои го запалија автобусот на ЈСП

Две лица кои се сомничат дека го запалиле автобусот на ЈСП Скопје за време на протестите минатата сабота, по наредба на истражен судија од денеска се во притвор.

08.03.2013, 16:11



СКОПЈЕ


Протестите во Скопје го привлекоа вниманието на странските медиуми



ФОТО ВИДЕО ▶

Северна Кореја се подготвува за голема војна за уништување на непријателот

Севернокорејскиот водич Ким Јон Ун денес ги посетил војниците кои што се наоѓаат на границата со Јуж...



ВИДЕО ▶

СОФИЈА

Спругата на "кралот на кокаинот" ги моли киднаперите за милост



СКОПЈЕ

Полициските екипи ги спречија протестантите пред стоквната квќа